



## АГЕНДА ЗА РАБОТИЛНИЦАТА „ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА – НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ДИЛЕМИ“

2 Јуни 2022 година  
Хотел „Романтик“, Велешко Езеро

### АГЕНДА

- 09:30 – 10:00** Пристигнување и регистрација на учесниците
- 10:00 – 10:30** **Сесија 1: Јавните набавки во 2022 година**
- влијанието на пандемијата врз постапките за јавни набавки
  - како да се управуваат договорите во услови на енергетска криза и нестабилен пазар?
- 10:30 – 11:30** **Сесија 2: Набавка на електрична енергија**
- дефинирање на тендерската документација за набавка на електрична енергија и банкарска гаранција
  - посебен критериум за евалуација на цената кај набавката на електрична енергија
  - склучување договор за јавна набавка и заштитна клаузула
- 11:30 – 12:00** Пауза
- 12:00 – 13:00** **Сесија 3: Анекс на договорите и промени на цени**
- кои се условите за измена на договорот?
  - како да се документираат причините за анекс кон договорот?
  - на што треба да се внимава?
- 13:00 – 14:00** **Сесија 4: Дилеми при подготовка на постапката за јавна набавка**
- кој ја подготвува тендерската документација?
  - како да се утврдат критериумите за способност?
  - економски најповолна понуда - најниска цена или најдобар однос меѓу цената и квалитетот?
  - што кај оние видови набавки со регулирана цена?
  - грешки во тендерската постапка - поништување на постапката или измена на тендерската документација?
- 14.00 – 15.00** **Сесија 5: Прашања при спроведување на постапката за јавна набавки**
- како да се пристапи кон евалуација на понудите?
  - групни понуди и поддршка од други субјекти
  - невообичаено ниска цена - кои се условите за отфрлање на понудите?
  - како да се пристапи кон вложените жалби при подготовка на одговорот?
  - реализација на договорот – кога договорот се смета за извршен?
- 15:00 – 15:30** **Сесија 6: Други прашања од интерес за учесниците**
- 15:30 – 15:40** Затворање на работилницата

#### Дополнителни информации:

- # Сите учесници на работилницата ќе добијат сет на работни материјали;
- # Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата.